



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

Sluzbeni vespnik SR

Makedonija

91001 Skopje

rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 3 ноември 1989

БЕЛГРАД

БРОЈ 67

ГОД. XLV

Цена на овој број е 16.000 динари. – Аконтација на претплатата за 1989 година изнесува 430.000 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фак 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756; Телефакс 651-482

1039.

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седницата од 29 септември 1989 година, ја разгледа проблематиката – инфлацијата, тенденциите на растежот и мерките за нејзино сузбивање, врз основа на материјалот на Сојузниот извршен совет „Остварување на економската политика во 1989 година и натамошни мерки од антиинфлационен карактер“, со сепаратите, материјалот на Народната банка на Југославија „Монетарната политика и инфлацијата“ и материјалот на Службата на општественото книговодство на Југославија „Извештај за спроведувањето на Законот за финансиското работење и на Законот за сметководството“.

Врз основа на расправата на седниците на работните тела на Сојузниот собор и на седницата на Соборот и Експозето на претседателот на Сојузниот извршен совет, Сојузниот собор оценува:

– дека презентираниите материјали, како информативно-аналитичка основа, даваат реален и целосен увид во тековните стопански движења, со исклучок на увидот во регионалната компонента на тие движења. Слабоста на материјалот е во тоа што не содржи оцена за очекуваните ефекти од предложените антиинфлациони мерки и нивното временско димензионирање;

– дека инфлацијата, која во сè прерасна во хиперинфлација, во овој момент е наш централен проблем кој се заканува да го запре започнатиот курс на економската и општествената реформа и да ги зголеми драматично социјалните и политичките напнатости. Досегашната економска политика не беше ефикасна во сузбивањето на инфлацијата, а сè уште не се остварува Програмата на мерките на економската политика за 1989 година од јуни годинава. Некои мерки што се преземени, како што се либерализацијата на цените, дерегулацијата и др. се проследени со негативни трендови и поради тоа што не е изграден во целост стопански систем заснован врз принципите на пазарната економија. Спроведувањето на антиинфлационите мерки, помеѓу другото, е отежнато и поради политичкото неединство во земјата и сè поприсутните меѓусебни републичко-покраински, национални, регионални и други поделби и одделувања. Меѓутоа, некои позитивни резултати во стопанските движења, како што се растежот на производството и извозот, екстерна ликвидност и девизните резерви, создават поповолни претпоставки за забавување на инфлацијата.

Тргнувајќи од овие оценки и констатации, Собранието на СФРЈ, врз основа на член 137 од Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 19 октомври 1989 година, ги донесе следниве

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ обврзува да се интензивира работата на Сојузниот извршен совет и на сојузните органи на управата и во Собранието на СФРЈ, најдоцна до крајот на првиот квартал од 1990 година, да се подготват и да се донесат сите закони што се предвидени во рамките на реформата на стопанскиот систем, за да се совладуваат побрзо, врз основите на целосниот и конзистентен стопански систем, тешкотите во општествено-економскиот развој и да се обезбеди успешно функционирање на стопанството во пазарни услови.

Сојузниот собор го обврзува Сојузниот извршен совет до крајот на ноември годинава да му достави на Собранието на СФРЈ извештај за спроведувањето на систем-

ските закони, а посебно на Законот за сметководството и на Законот за претпријатијата, за да се отстранат сите слабости забележани во нивната примена.

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ги прифати мерките што Сојузниот извршен совет ги предложи за запирање и намалување на инфлацијата. Меѓутоа, Сојузниот собор смета дека тие мерки не се доволни, па бара од Сојузниот извршен совет итно да преземе дополнителни мерки за запирање на инфлацијата и, најдоцна до утврдувањето на економската политика за 1990 година, да донесе завршна програма на макроекономски мерки за соборување на инфлацијата со сите потребни квантитативни и квалитативни показатели и со проекција на очекуваните резултати.

Сојузниот собор смета дека за донесувањето и особено за реализацијата на таа програма е неопходно да се постигне најширок општествен консензус.

3. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета дека во создавањето претпоставки за радикално соборување на инфлацијата е неопходно да се утврдат реално тековните и кумулираните дубиози и дефицити во стопанството, банките, самоуправните интересни заедници, општествените дејности и во општествено-политичките заедници и до крајот на годинава да се предложат решенија за нивно покривање од реални извори. Притоа, посебно се укажува на ургентноста на решението на проблемот на дефицитите и дубиозите во стопански недоволно развиените републики и во Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

Едновременно, Сојузниот собор ги задолжува Сојузниот извршен совет и Народната банка на Југославија да предложат во ист рок решенија за сите дефицити и дубиози создадени на ниво на федерацијата и во Народната банка на Југославија.

4. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ истакнува дека за намалување на инфлацијата е неопходно на ниво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини да се формулира и реализира научната технолошка политика и да се утврдат приоритетите на развојот што би влијаело врз интензивирањето на реструктурирањето на стопанството и зголемувањето на производството.

5. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ укажува на потребата кредитно-менетарната политика и нејзиниот инструментариум, како и политиката на економските односи со странство, повеќе отколку досега, да бидат во функција на соборувањето на инфлацијата.

6. Општата и заедничката потрошувачка сè уште не се усогласени со реалните можности на стопанството и сè уште се исклучително силен генератор на инфлацијата. Поради тоа, на сите нивоа треба решително да се пристапи кон рационализација на таа потрошувачка заради реално намалување на издвојувањата за општите општествени и заедничките потреби.

Во структурата на изворите на финансирање на општите општествени и заедничките потреби треба да се обезбеди да се намалува учеството на стопанството.

7. Спроведувањето на антиинфлационите и на вкупните реформски мерки уште повеќе ќе ги заостри постојните социјални напнатости во сите делови на земјата. Поради тоа е неопходно Сојузниот извршен совет, во соработка со социјалистичките републики и со социјалистичките автономни покраини, веднаш да иницира изработка на интервентни социјални програми. Основа на тие програми треба да биде заштитата на животниот стандард на егзистенцијално најзагрозениот дел од населението, како и

социјалната сигурност на работниците во условите на спроведување на стопанската реформа и на структурно приспособување на стопанството.

Се задолжува Сојузниот извршен совет, во соработка со надлежните органи во социјалистичките републики и во социјалистичките автономни покраини, да изработи програма и да му ја достави на Собранието на СФРЈ до крајот на 1989 година.

8. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го задолжува Сојузниот извршен совет при реализацијата на мерките што се донесени и нивното спроведување и приспособување, како и при предлагањето на нови мерки, да ги има предвид мислењата, предлозите и сугестиите изнесени во расправата во работните тела на Соборот и во расправата на седницата на Сојузниот собор.

9. Ови заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Број: 30-16/89
19 октомври 1989 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Богдана Глумац-Леваков, с. р.

1040.

Врз основа на член 5 став 2 и член 8 од Законот за ратификација на Меморандумот за согласноста помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија, потпишан на 29 јануари 1988 година, со измените и дополненијата на Меморандумот постигнати со размена на писма од 23 јуни 1988 година („Службен лист на СФРЈ” – Меѓународни договори, бр. 7/88), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ И ВРАЌАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД СТОКОВНИТЕ КРЕДИТИ ПО БЕНИФИЦИРАНИ УСЛОВИ, ШТО СЕ ОДОБРЕНИ СО МЕМОРАНДУМОТ ЗА СОГЛАСНОСТА ПОМЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА, ПОТПИШАН НА 29 ЈАНУАРИ 1988 ГОДИНА

Член 1

Во Уредбата за условите, критериумите, начинот и постапката за користење и враќање на средствата од стоконите кредити по бенифицирани услови, што се одобрени со Меморандумот за согласноста помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија, потпишан на 29 јануари 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 57/88) член 11 се брише.

Член 2

Во член 12 став 2 по зборовите: „обрт на средства” се додаваат записка и зборовите: „а за избор и рангирање на инвестиционите проекти се применуваат критериумите од Заедничката методологија за оценка на општествената и економската оправданост на инвестициите и ефикасноста на инвестициите во СФРЈ.”

Член 3

Во член 13 зборовите: „најголем износ на кредитот” се бришат.

Член 4

Во член 17 став 1 точка 4 зборовите: „или ако износот на кредитот преминува 1,500.000 САД долари (чл. 10 и 11)” се бришат.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 680
19 октомври 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Александар Митровиќ, с. р.

1041.

Врз основа на член 185 став 2, а во врска со чл. 58 и 414 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Член 1

Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 20/79, 48/79, 66/79, 58/80, 40/81, 71/81, 11/83, 22/84, 32/84, 66/84, 14/85, 27/85, 43/85, 57/85, 62/85, 14/86, 59/86, 29/87, 41/87, 66/87, 9/88, 33/88, 57/88, 68/88, 69/88, 6/89, 26/89, 32/89, 36/89 и 45/89), во член 15а по став 1 се додава став 2, кој гласи:

„Надоместот од став 1 на овој член – до четири патувања месечно, со правдање на трошоците на превозот, му припаѓа и на функционерот и на раководниот работник што го назначува Сојузниот извршен совет, ако функционерот односно раководниот работник прима надомест поради одвоен живот од семејството.”

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 678
10 октомври 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. в.

1042.

Врз основа на член 2 став 3 од Законот за сметање на времето („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ЛЕТНО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО И ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ПОМЕСТУВАЊЕ НА СРЕДНОЕВРОПСКОТО ЗОНСКО ВРЕМЕ ВО 1990 ГОДИНА

1. Летното сметање на времето во 1990 година почнува на 25 март во 2 h 00 min 00 s, така што со поместување за еден час напред времето во 2 h 00 min 00 s се смета како 3 h 00 min 00 s.

2. Летното сметање на времето во 1990 година се завршува на 30 септември во 3 h 00 min 00 s, така што со поместување за еден час на назад времето во 3 h 00 min 00 s се смета како 2 h 00 min 00 s.

3. Часот што на 30 септември 1990 година поради поместување за еден час на назад се појавува двапати помеѓу 2 h 00 min 00 s и 3 h 00 min 00 s, се означува – првиот пат како час 2А, а вториот пат како час 2Б.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Еп. бр. 688
19 октомври 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

1043.

Врз основа на член 217 ст. 2 и 3 од Законот за основните на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), во врска со точка 9 од Одлуката за формирање на стручни совети во сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/86 и 21/87), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТИТЕ ЗА УЧЕСТВО НА СЕДНИЦИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СТРУЧНИТЕ СОВЕТИ И НА ДРУГИ ИСТАКНАТИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ ШТО УЧЕСТВУВААТ ВО РАБОТАТА НА СТРУЧНИТЕ СОВЕТИ

1. Во Одлуката за надоместите за учество на седници на членовите на стручните совети и на други истакнати научни и стручни работници што учествуваат во работата на стручните совети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/87) во точка 1 став 1 зборовите: „5.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „15% од просечниот личен доход на работниците остварен во стопанството на СФРЈ во претходните три месеци“, а во став 2 зборовите: „3.000 динари“ се заменуваат со зборовите: „10% од просечниот личен доход на работниците остварен во стопанството на СФРЈ во претходните три месеци“.

2. Во точка 2 зборовите: „член 10“ се заменуваат со зборовите: „точка 19“, а по зборовите: „бр. 58/76“ се додаваат зборовите: „и 65/87“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сп. бр. 661
25 септември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

1044.

Врз основа на член 49 став 4 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/81, 41/83, 75/85 и 44/89), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ИЗНОСИ НА ЛИЧНАТА ИНВАЛИДНИНА, НА СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА И НА ЗГОЛЕМЕНАТА СЕМЕЈНА ИНВАЛИДНИНА, НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕГА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК ВО 1989 ГОДИНА

1. Месечните парични износи на личната инвалиднина, на семејната инвалиднина и на зголемената семејна инвалиднина, на додатокот за неа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток, утврдени со Наредбата за конечно утврдување на месечните парични износи на личната инвалиднина, на семејната инвалиднина и на зголемената семејна инвалиднина, додатокот за неа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток за 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се

зголемуваат според порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите осум месеци на 1989 година во однос на 1988 година за 499,8% и од 1 јануари 1989 година изнесуваат:

Група	Динари
I	4.309.800
II	3.123.300
III	2.363.000
IV	1.745.100
V	1.242.500
VI	770.100
VII	521.000
VIII	251.300
IX	187.500
X	126.700

2) семејна инвалиднина и зголемена семејна инвалиднина:

– за еден корисник на семејна инвалиднина (член 36 став 2 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци)

– за еден корисник на семејна инвалиднина што тоа право го остварува како член на семејството на паднат борец (член 36 став 3 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци)

– зголемена семејна инвалиднина (член 39 од Законот за основните права на воените инвалиди и на семејствата на паднатите борци)

3) додаток за неа и помош од страна на друго лице:

– за прв степен

– за втор степен

– за трет степен

4) ортопедски додаток:

– за прв степен

– за втор степен

– за трет степен

– за четврти степен

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2515
24 октомври 1989 година
Белград

Сојузен секретар за труд,
здравство, боречки прашања
и социјална политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

1045.

Врз основа на член 18 став 6 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1989 ГОДИНА

1. Височината на постојаното месечно парично примање по Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој утврдена со Наредбата за конечно утврдување на височината на постојаното месечно парично примање за 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89) се зголемува според порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите осум месеци на 1989 година во однос на 1988 година за 499,8% и од 1 јануари 1989 година изнесува 3.005.400 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2566/89
24 октомври 1989 година
Белград

Сојузен секретар за труд,
здравство, боречки прашања
и социјална политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

1046.

Врз основа на член 24 став 6 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) и член 25 став 6 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика издава

НАРЕДБА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МЕСЕЧНО ПАРИЧНО ПРИМАЊЕ ВО 1989 ГОДИНА**

1. Височината на основот за определување на постојаното месечно парично примање по Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ и по Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, утврдена со Наредбата за конечно утврдување на височината на основот за определување на постојаното месечно парично примање за 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемува според порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите осум месеци на 1989 година во однос на 1988 година за 499,8% и од 1 јануари 1989 година изнесува 3,005.400 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2567/89
24 октомври 1989 година
Белград

Сојузен секретар за труд,
здравство, боречки прашања
и социјална политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

1047.

Врз основа на член 3а став 4 од Законот за боречкиот додаток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 33/76, 32/81, 68/81 и 75/85), сојузниот секретар за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика издава

НАРЕДБА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК ВО 1989 ГОДИНА**

1. Височината на основот за определување на боречкиот додаток, утврдена со Наредбата за конечно утврдување на основот за определување на боречкиот додаток за 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/89), се зголемува според порастот на просечниот месечен личен доход во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за првите осум месеци на 1989 година во однос на 1988 година за 499,8% и од 1 јануари 1989 година изнесува 3,005.400 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2568/89
24 октомври 1989 година
Белград

Сојузен секретар за труд,
здравство, боречки прашања
и социјална политика,
Радиша Гачиќ, с. р.

1048.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација („Службен лист на СФРЈ“ бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ЗАШТИТНИ РЕМЕНИ И ЗА УСЛОВИТЕ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАСТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува постапката за задолжително аtestирање на заштитни ремени на кои се однесува југословенскиот стандард JUS Z.B1. 050 – Средства за лична заштита. Заштитен ремен – и се определуваат условите што мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд овластени за аtestирање на тие производи.

Член 2

Заштитните ремени се аtestираат на следниот начин:
а) за производите од домашно производство се аtestира типот на производот, со контрола на сообразноста на производот од производството со аtestиран тип;
б) за производите од увоз се аtestира типот на производот, со контрола на сообразноста на производот од секоја партија на испорака со истиот тип производ.

Типот на производот, во смисла на овој правилник, е определен се југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник.

Член 3

На испитување заради задолжително аtestирање подлежат следните карактеристики на квалитетот на заштитните ремени:

- 1) отпорност спрема статичко оптоварување;
- 2) отпорност спрема динамичко оптоварување;
- 3) отпорност на карабинката спрема статичко оптоварување;
- 4) отпорност на дополнителното јаже спрема статичко оптоварување;
- 5) отпорност на дополнителното јаже спрема динамичко оптоварување.

Член 4

Вредностите на карактеристиките на квалитетот на заштитните ремени што подлежат на испитување заради задолжително аtestирање се утврдени во југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник.

Член 5

Карактеристиките на квалитетот на заштитниот ремен од член 3 на овој правилник се испитуваат во постапката за аtestирање на типот на производот на начинот и на методите утврдени во југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник.

Во постапката за контрола на сообразноста на заштитниот ремен со аtestиран тип што се спроведува еднаш годишно се испитуваат сите карактеристики од член 3 на овој правилник.

Член 6

Големината на мострите за испитување и барањата во врска со земањето на мостри се утврдени во југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник.

Мострите за аtestирање односно за контролирање на сообразноста ги зема организацијата овластена за аtestирање.

Член 7

Извештајот за испитување на заштитните ремени ги содржи резултатите од испитувањето на карактеристиките на квалитетот од член 3 на овој правилник.

Член 8

Атест се издава за секој тип заштитен ремен. Заштитниот ремен за кој е издаден атест, производителот односно увозникот го означува со атестен знак.

Означувањето со атестен знак се врши со втиснување, со етикета или со приврска, при што големината B од точка 4 на Наредбата за изгледот и употребата на атестниот знак („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/79 и 31/81) изнесува 15 до 30 mm.

Под атестниот знак се запишуваат буквените и бројните ознаки. Буквената ознака се однесува на групата и подгрупата на југословенскиот стандард на кои им припаѓаат заштитните ремени (Z.B), а бројната ознака ја претставува шифрата на организацијата на здружен труд што е овластена за атестирање.

Член 9

За атестирање на заштитни ремени може да се овласти организација на здружен труд која во поглед на техничката опременост и стручните квалификации на кадрите ги исполнува следните услови:

а) да располага со наведената опрема:
1) со уред за испитување со затегање и притисок;
2) со прибор за динамички испитувања (соодветна машина);

3) со друг прибор;
б) за работите на атестирање да има работници што ги имаат следните стручни квалификации:

1) ако е во прашање работник што раководи со испитувањето на заштитни ремени – висока стручна подготовка со соодветна струка, со најмалку пет години работно искуство на работите за испитување на заштитни ремени;

2) ако се во прашање работници што ги вршат техничките работи – средна стручна подготовка од соодветна струка, со најмалку пет години работно искуство врз работите за испитување на заштитни ремени.

Член 10

Организацијата на здружен труд овластена за атестирање ја спроведува постапката за атестирање на заштитни ремени во рок од петнаесет дена од денот на земањето мостри од заштитните ремени.

Член 11

Овој правилник влегува во сила по истекот на 30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/140

18 јули 1989 година

Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1049.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА КАЧУВАЛКИ ЗА ДРВЕНИ СТОЛБОВИ ЗА ВОДОВИ И ЗА УСЛОВИТЕ ШТО МОРААТ ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАСТЕНИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува постапка за задолжително атестирање на качувалки за дрвени столбови за водови на кои се однесува југословенскиот стандард JUS.Z.B1.055 – Средства за лична заштита. Качувалки за дрвени столбови за водови, и се определуваат условите што мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд овластени за атестирање на тие производи.

Член 2

Качувалките за дрвени столбови за водови (во натамошниот текст: качувалки) се атестираат на следниот начин:

а) за производи од домашно производство се атестира типот на производот, со контрола на сообразноста на производот од производството со атестираниот тип;

б) за производи од увоз се атестира типот на производот, со контрола на сообразноста на производот од секоја партија на испорака од ист тип и потекло.

Типот на производот, во смисла на овој правилник, е определен во југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник.

Член 3

На испитување заради задолжително атестирање подлежат следните карактеристики на квалитетот на качувалките:

- 1) отпорноста спрема свиткување;
- 2) отпорноста спрема статичко оптоварување;
- 3) отпорноста на забите спрема удар;
- 4) тврдоста на забите;
- 5) затегнувањето на алките;
- 6) затегнувањето на ремените.

Член 4

Вредностите на карактеристиките на квалитетот на качувалките што подлежат на испитување заради задолжително атестирање се утврдени во југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник.

Член 5

Карактеристиките на квалитетот на качувалките од член 3 на овој правилник се испитуваат во постапката за атестирање на типот на производот, на начинот и по методите утврдени во југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник и според југословенскиот стандард JUS.G.S2.028 – Кожа. Методи за испитување на готова кожа. Определување на затезната цврстина и издолжување.

Во постапката за контрола на сообразноста на качувалките со атестираниот тип што се спроведува еднаш годишно се испитуваат сите карактеристики од член 3 на овој правилник.

Член 6

Големината на мострите за испитување и барањата во врска со земањето мостри се утврдени во југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник.

Мострите за атестирање односно за контрола на сообразноста ги зема организацијата овластена за атестирање.

Член 7

Извештајот за испитување на качувалките ги содржи резултатите од испитувањето на карактеристиките на квалитетот од член 3 на овој правилник.

Член 8

Атест се издава за секој тип качувалки.

Качувалката за која е издаден атест, производителот односно увозникот ја означува со атестен знак.

Означувањето со атестен знак се врши со втиснување, со етикета или со приврска, при што големината Б од точка 4 на Наредбата за изгледот и употребата на атестниот знак („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/79 и 31/81) изнесува од 15 до 30 mm.

Под атестниот знак се запишуваат буквените и бројчените ознаки. Буквената ознака се однесува на групата и подгрупата на југословенскиот стандард на кој му припаѓаат качувалките, а бројчената ознака ја претставува шифрата на организацијата на здружен труд што е овластена за атестирање.

Член 9

За атестирање на качувалки може да се овласти организација на здружен труд која во поглед на техничката опременост и стручните квалификации на кадрите ги исполнува следните услови:

- а) да располага со наведената опрема:
1) со универзален уред (соодветна машина) за испитување со свиткување или со затегнување;
- 2) со модел на дрвен столб за наместување на качувалка за испитување;
- 3) со друг прибор.

б) за работите на атестирање да има работници што ги исполнуваат следните стручни квалификации:

1) ако е во прашање работник кој раководи со испитувањето на качувалки – висока стручна подготовка од соод-

ветна струка, со најмалку пет години работно искуство на работи за испитување на качувалки;

2) ако се во прашање работници кои вршат технички работи - средна стручна подготовка од соодветна струка, со најмалку пет години работно искуство на работи за испитување на качувалки.

Член 10

Организацијата на здружен труд овластена за атестирање ја спроведува постапката за атестирање на качувалки во рок од петнаесет дена од денот на земањето мостри од качувалки.

Член 11

Овој правилник влегува во сила по истекот на триесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/139
18 јули 1989 година
Белград

Заменик на директорот
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1050.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВИСОКО- НАПОНСКИ ИСПИТУВАЊА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за високонапонски испитувања кои ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Високонапонски испитувања. Општи термини и дефиниции и барања за испитување — — — — — | JUS N.A5.541 |
| 2) Високонапонски испитувања. Методи на испитувањето — — — — — | JUS N.A5.542 |
| 3) Високонапонски испитувања. Уреди за мерење — — — — — | JUS N.A5.543 |
| 4) Високонапонски испитувања. Начин на употреба на мерните уреди — — — — — | JUS N.A5.544 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целина, а ќе се применуваат на високонапонските испитувања од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Високонапонски испитувања. Испитување со ударен напон — — — — — | JUS N.A5.502 |
| 2) Високонапонски испитувања. Мерно делило на напонот — — — — — | JUS N.A5.508 |
- донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на високонапонските испитувања („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест

месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/166
19 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот
на Сојузниот завод за
стандардизација
Вера Аврамовиќ, с. р.

1051.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЛЕГИРАНО ЛЕАНО ЖЕЛЕЗО

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за легирано леано железо што го има следниот назив и ознака:

- 1) Легирано леано железо отпорно
спрема абење. Технички услови — — — — — JUS C.J2.025

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на легирано леано железо што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/167
19 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1052.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АКУСТИКА ВО ЗГРАДАРСТВОТО

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за акустика во зградарството кој го има следниот назив и ознака:

- Акустика во зградарството. Технички услови за проектирање и градење на згради — — — — — JUS U.J6.201

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целина, а ќе се применува на акустиката во зградарството од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард кој го има следниот назив и ознака:

Акустика во градежништвото. Технички услови за проектирање и градење на згради — — — — — JUS UJ6.201
донесен со Правилникот за југословенските стандарди од областа на акустиката во градежништвото („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/82).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/168
19 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1053.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЛЕГУРИ ОД ЦИНК ЗА ЛЕЕЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за легури од цинк за леење кој го има следниот назив и ознака:

Легури од цинк за леење. Одливки леани под притисок. Технички услови — JUS CJ6.040

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард кој го има следниот назив и ознака:

Цинкови легури - Одливки на притисочниот лив. Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS CJ6.040
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на обоените метали („Службен лист на СФРЈ”, бр. 42/63).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/169
19 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1054.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИНДУСТРИСКИ И ЛАБОРАТОРИСКИ СИТА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за индустриски и лабораториски сита кои ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Индустриски жичени и плочести сита. Номинални мерки на отворите — — | JUS M.D4.001 |
| 2) Индустриски жичени сита. Пречници на металната жица — — — — — | JUS M.D4.002 |
| 3) Индустриски жичени сита. Комбинации на големината на отворите и пречниците на жиците — — — — — | JUS M.D4.003 |
| 4) Индустриски жичени сита. Комбинации на големината на отворите и пречниците на жиците за ткаење на мрежа од жица — — — — — | JUS M.D4.004 |
| 5) Индустриски жичени сита. Комбинации на големината на отворите и пречниците на жиците за претходно обликувани и под притисок заварени жичени сита — — — — — | JUS M.D4.005 |
| 6) Индустриски плочести сита. Дебелина 3 mm и над — — — — — | JUS M.D4.006 |
| 7) Индустриски плочести сита. Кодирани издупчени плочи — — — — — | JUS M.D4.007 |
| 8) Лабораториски сита. Ткаена мрежа од жица, издупчена плоча и по електричен пат формирани листови. Номинални мерки на отворите — — — — — | JUS LJ9.010 |
| 9) Лабораториски сита. Метална ткаена мрежа. Технички услови и испитување | JUS LJ9.011 |
| 10) Лабораториски сита. Издупчена метална плоча. Технички услови и испитување — — — — — | JUS LJ9.012 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целина, а ќе се применуваат на индустриски и лабораториски сита што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард кој го има следниот назив и ознака:

Лабораториски сита. Номинални мерки на отворите — — — — — JUS LJ9.010
донесен со Решението за југословенските стандарди за лабораториски сита („Службен лист на СФРЈ”, бр. 22/76).

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за југословенските стандарди за лабораториски сита („Службен лист на СФРЈ”, бр. 61/77).

Член 6

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/170
19 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1055.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОГНООТ- ПОРНИ МАТЕРИЈАЛИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за огноотпорни материјали, што го има следниот назив и ознака:

Огноотпорни материјали. Приготвени необликувани огноотпорни материјали (густи и изолациони). Дефиниција, класификација и означување ————— JUS B.D6.202

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на огноотпорни материјали кои ќе се произведуваат односно увезуваат од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Огноотпорни материјали. Класификација на приготвени необликувани материјали ————— JUS B.D6.202
дonesен со Решението за југословенските стандарди за огноотпорни материјали („Службен лист на СФРЈ”, бр. 53/73).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/172
19 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1056.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МЕТОДИ НА ХЕМИСКИ ИСПИТУВАЊА НА ЖЕЛЕЗНИ РУДИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за методи на хемиски испитувања на железни руди што го има следниот назив и ознака:

Методи на хемиски испитувања на железни руди. Определување на содржината на алуминиум. Метод на атомска апсорпција ————— JUS B.G8.107

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на методи на хемиски испитувања на железни руди од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Метода на хемиски испитувања на железни руди. Определување на алуминиумоксид ————— JUS B.G8.107
дonesен со Решението за југословенските стандарди од областа на методите на хемиски испитувања на железни руди („Службен лист на СФРЈ”, бр. 20/62).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/173
19 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1057.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИЕ СТАНДАРДИ ЗА СТАКЛО

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за стакло што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Стакло. Вискозност и карактеристични точки на вискозността. Општи принципи за определување на вискозността и на карактеристичните точки на вискозността JUS B.E8.300
- 2) Стакло. Вискозност и карактеристични точки на вискозността. Определување (дилатометриско) на температурата на трансформацијата JUS B.E8.308
- 3) Стакло. Определување на коефициентот на средното линеарно топлотно ширење ————— JUS B.E8.310

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/174
19 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1058.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАДИОКОМУНИКАЦИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за радиокомуникации што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Радиокомуникации. Антени. Методи на мерење за антени што се користат во мобилни служби. Референтна антена (еталон на добивка) — — — — — JUS N.N.6.453

2) Радиокомуникации. Антени. Методи на мерење за антени што се користат во мобилни служби. Термини, дефиниции и услови на мерење — — — — — JUS N.N.6.541

3) Радиокомуникации. Антени. Методи на мерење за антени што се користат во мобилни служби. Испитен полигон — JUS N.N.6.542

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на радиокомуникации од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/175
19 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација
Вера Аврамовиќ, с. р.

1059.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРИРОДЕН КАМЕН

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за природен камен што го има следниот назив и ознака:

Природен камен. Испитување на постојаноста на мраз. Индиректен метод со раствор на натриумсулфат — — — — — JUS B.B8.002

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на природен камен од денот на влегувањето на овој правилник во сила.

Член 4

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Испитување на природен камен. Испитување на постојаноста со употреба на раствор од натриумсулфат — — — — — JUS B.B8.002
донесен со Правилникот за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на СФРЈ”, бр. 52/78).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/176
19 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1060.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРОФИЛИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ ПРОИЗВЕДЕНИ СО КРШЕЊЕ НА КАМЕН

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за профилирани елементи произведени со кршење на камен кој го има следниот назив и ознака:

Профилирани елементи произведени со кршење на камен. Технички услови — — — — — JUS B.B3.010

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целина, а ќе се применува на профилирани елементи произведени со кршење на камен од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард кој го има следниот назив и ознака:

Камен за калдрма. Форма и димензии — — — — — JUS B.B3.010
донесен со Решението за југословенските стандарди за физикални и технички мерења за камен и негови методи на испитување, за бетон и за употреба на ложична згура („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 29/57 и 54/57).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/177
19 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1061.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИ ЗА ХЕМИСКИ ИСПИТУВАЊА НА РУДИТЕ НА АЛУМИНИУМ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за методите за хемиски испитувања на рудите на алуминиум што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Методи за хемиски испитувања на рудите на алуминиум. Подготвување на претходно сушени мостри — — — — — **JUS B.G8.502**

2) Методи за хемиски испитувања на рудите на алуминиум. Определување на содржината на титан. Спектрофотометриска метода со 4,4'-диантипирилметан — — — — — **JUS B.G8.515**

3) Методи за хемиски испитувања на рудите на алуминиум. Определување на содржината на фосфор. Спектрофотометриска метода со молибден-син — — — — — **JUS B.G8.516**

4) Методи за хемиски испитувања на рудите на алуминиум. Определување на хигроскопната влага во аналитички мостри. Гравиметриска метода — — — — — **JUS B.G8.517**

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на методите за хемиски испитувања на рудите на алуминиум од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/178
19 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1062.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЕЧАТЕНИ КОЛА****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за печатени кола што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Печатени кола. Епоксидно-целулозно-хартиена ламинирана плоча обложена со бакарна фолија, со дефинирана запалност. Вертикално испитување на запалност. Посебни технички услови. Измени — — — — — **JUS N.R7.024/1**

2) Печатени кола. Епоксидно-стаклена ткаена ламинирана плоча обложена со

бакарна фолија, за општа намена. Посебни технички услови. Измени — — — — — **JUS N.R7.025/1**

3) Печатени кола. Епоксидно-стаклена ткаена ламинирана плоча обложена со бакарна фолија, со дефинирана запалност. Вертикално испитување на запалност. Посебни технички услови. Измени — — — — — **JUS N.R7.026/1**

4) Печатени кола. Ламинирана плоча од епоксидно-целулозно-хартиено јадро и површина од епоксидно-стаклена ткаенина, обложена со бакарна фолија, со дефинирана запалност. Вертикално испитување на запалност. Посебни технички услови. Измени — — — — — **JUS N.R7.030/1**

5) Печатени кола. Ламинирана плоча од епоксидно-неткаено стаклено јадро и површина од епоксидно-стаклена ткаенина, обложена со бакарна фолија, со дефинирана запалност. Посебни технички услови. Измени — — — — — **JUS N.R7.032/1**

6) Печатени кола. Тенка стакло-епоксидна ламинирана плоча обложена со бакарна фолија, за општа намена, за употреба во изработката на повеќеслојни плочи. Посебни технички услови. Измени — — — — — **JUS N.R7.033/1**

7) Печатени кола. Тенка стакло-епоксидна ламинирана плоча обложена со бакарна фолија, со дефинирана запалност, за употреба во изработката на повеќеслојни печатени плочи. Посебни технички услови. Измени — — — — — **JUS N.R7.034/1**

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на печатени кола што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/179
19 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1063.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 3/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗАВРШНИ РАБОТИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за завршни работи во градежништвото што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Завршни работи во градежништвото. Вградување на подни елементи од дрво. Технички услови — — — — — **JUS U.F2.016**

2) Завршни работи во градежништвото. Полагање на плочи од агломерат на плута за обложување на подови. Технички услови — — — — — **JUS U.F2.026**

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на завршни работи во градежништвото од денот на влегување на овој правилник во сила.

Член 4

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Завршни работи во градежништвото.

Технички услови за изведување на паркетарски работи — — — — —

JUS U.F2.016

донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/77).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/180
19 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1064.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА БИТУМЕНСКА ЛЕНТА ЗА ЗАВАРУВАЊЕ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за битуменска лента за заварување што го има следниот назив и ознака:

Битуменска лента за заварување.

Состав и услови за квалитет — — — — — JUS U.M3.300

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на битуменска лента за заварување што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/181
19 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1065.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОСНОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ КОНСТРУКЦИИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за основи за проектирање на градежни конструкции што го има следниот назив и ознака:

Основи за проектирање на градежни конструкции. Сигурност. Термини и дефиниции — — — — —

JUS U.C7.001

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/182
19 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1066.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА РУДИ И КОНЦЕНТРАТИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за руди и концентрати што го има следниот назив и ознака:

Руди и концентрати. Руди на хром.

Одредување на содржината на вкупното

железо. Волуметриска метода — — — — — JUS B.G8.306

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на рудите и концентратите од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два ме-

сеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/183
19 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1067.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за обработка на информации, што го има следниот назив и ознака:

Обработка на информации. Претста-
вување на SI и на другите мерни единици
во системите со ограничени зборови на
знаци — — — — — JUS I.B3.001

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-
ник е составен дел на овој правилник, а се објавува во по-
себно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правил-
ник е задолжителен во целост, а ќе се применува на обра-
ботката на информации од денот на влегувањето на овој
правилник во сила.

Член 4

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила
престанува да важи југословенскиот стандард што го има
следниот назив и ознака:

Обработка на податоци. Ознаки на
мерните единици на Меѓународниот сис-
тем на мерни единици (SI) и другите мер-
ни единици во системот со ограничен
збир на знаци — — — — — JUS I.B3.001
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за
обработка на податоци („Службен лист на СФРЈ“, бр.
37/83).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест
месeci од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.

Бр. 07-93/184
19 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1068.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗАШТИТА ОД КОРОЗИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските
стандарди за заштита од корозија што ги имаат следните
називи и ознаки:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Метални превлаки. Испитување на
корозија со тиацетамид (ТАА тест) — — | JUS C.A5.024 |
| 2) Метални превлаки на метални
подлоги. Електролитички и хемиски пре-
влаки. Преглед на метод за испитување на
прилепување (адхезија) — — — — — | JUS C.A6.011 |
| 3) Неспроводливи превлаки на не-
магнетски метали. Определување на дебе-
лината на превлаката. Метод на
вртложни струи — — — — — | JUS C.A6.035 |
| 4) Електролитички превлаки на ка-
лај. Барања и методи на испитување — — | JUS C.T7.116 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник претставуваат составен дел на овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од
член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три ме-
сеци од денот на објавувањето во „Службен лист на
СФРЈ“.

Бр. 07-93/185
19 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1069.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизација-та („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАЧЕН АЛАТ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските
стандарди за рачен алат што ги имаат следните називи и
ознаки:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1) Плоскати сечачи — — — — — | JUS K.C2.200 |
| 2) Крстести сечачи — — — — — | JUS K.C2.201 |
| 3) Сечачи за жлебови — — — — — | JUS K.C2.210 |
| 4) Гребачи за метал — — — — — | JUS K.C2.500 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правил-
ник претставуваат составен дел на овој правилник, а се об-
јавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стан-
дардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од
член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престануваат да важат југословенските стандарди што ги
имаат следните називи и ознаки:

1) Сечачи плоскати — — — — —	JUS K.C2.200
2) Сечачи крстести — — — — —	JUS K.C2.201
3) Сечачи за жлебови, прави — — — —	JUS K.C2.210
4) Сечачи за жлебови, свиткани — — —	JUS K.C2.211
5) Сечачи полуокругли — — — — —	JUS K.C2.220
6) Гребачи за метал - Тип А, В и С —	JUS K.C2.500
7) Гребачи за метал — — — — —	JUS K.C2.501

донесени со Решението за југословенските стандарди за сечачи, гребачи и длето („Службен лист на СФРЈ”, бр. 25/57).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/186
19 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1070.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ДРУМСКИ ВОЗИЛА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за друмски возила што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Друмски возила. Идентификационен број на возилата (VIN). Содржина и структура — — — — —	JUS M.N2.210
2) Друмски возила. Идентификационен број на возилата (VIN). Место и начин на поставување — — — — —	JUS M.N2.211
3) Друмски возила. Меѓународна идентификациона шифра на производителите на возилата (WMI). Содржина и структура — — — — —	JUS M.N2.212
4) Друмски возила. Меѓународна идентификациона шифра на производителите на делови (WMPI). Содржина и структура — — — — —	JUS M.N2.213

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на друмските возила што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Друмски возила. Идентификациона ознака на возилата (VIN) — — — — —	JUS M.N2.210
2) Друмски возила. Идентификациона ознака на возилата (VIN). Означување, место и начин на поставување — — — — —	JUS M.N2.211
3) Друмски возила. Меѓународна ознака за идентификување на производителите на возилата (WMI) — — — — —	JUS M.N2.212

донесени со Правилникот за југословенските стандарди за друмски возила („Службен лист на СФРЈ”, бр. 24/82).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/187
19 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1071.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЧИСТИ ХЕМИКАЛИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за чисти хемикалии што го има следниот назив и ознака:

Чисти хемикалии. Табеларен преглед на волуменските маси и концентрација за водени раствори на сулфурна киселина — JUS H.G0.003

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/188
19 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1072.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПНЕВМАТИЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за пневматици што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Пневматици. Супербалон-пневматици за патнички и лесни товарни автомобили и нивни приколки. Дијагонална конструкција. Измени и дополненија — — — — —	JUS G.E3.101/1
2) Пневматици. Балон-пневматици за патнички и лесни товарни автомобили. Дијагонална конструкција. Измени и дополненија — — — — —	JUS G.E3.102/1
3) Пневматици. Пневматици за товарни автомобили, автобуси и нивни приколки. Дијагонална конструкција. Измени и дополненија — — — — —	JUS G.E3.201/1

4) Пневматици за лесни камиони, автобуси и нивни приколки, радијални. Измени и дополненија — — — — —	JUS G.E3.202/1
5) Пневматици за камиони, автобуси, влекачи и нивни приколки за наплатки со коси рамена (5°), радијални. Измени и дополненија — — — — —	JUS G.E3.203/1
6) Пневматици за товарни возила, влечни автомобили, автобуси и нивни приколки за монтажа за наплатки со стрми рамена (15°). Радијална конструкција, тјублес (tubeless). Измени и дополненија — — — — —	JUS G.E3.204/1
7) Надворешни гуми за возила на внатрешниот транспорт. Измени и дополненија — — — — —	JUS G.E3.207/1
8) Пневматици за мотоцикли и нивни приколки за брзина до 150 km/h. Измени и дополненија — — — — —	JUS G.E3.301/1
9) Пневматици за скутери и лесни приколки на патнички автомобили. Дијагонална конструкција. Измени и дополненија — — — — —	JUS G.E3.401/1
10) Пневматици за мопеди и мотоцикли и нивни приколки за брзини 50 и 100 km/h. Измени и дополненија — — — — —	JUS G.E3.451/1
11) Пневматици со жичени обрачи за велосипеди и нивни приколки. Измени и дополненија — — — — —	JUS G.E3.501/1
12) Пневматици. Пневматици за предни - управувачки тркала на трактори. Дијагонална конструкција. Измени и дополненија — — — — —	JUS G.E3.601/1
13) Пневматици. Пневматици на погонски тркала за трактори и земјоделски машини. Дијагонална конструкција. Измени и дополненија — — — — —	JUS G.E3.602/1
14) Пневматици. Пневматици за градинарски трактори и мотокултиватори. Дијагонална конструкција. Измени и дополненија — — — — —	JUS G.E3.603/1

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на пневматиците што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/193
21 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1073.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОНТЕНЕРИ ОД СЕРИЈАТА 1

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за контејнери од серијата 1 што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Контејнери од серијата 1. Модуларни контејнери за воздушен сообраќај. Технички услови и испитување — — — — —	JUS Z.M1.007
2) Контејнери од серијата 1. Контејнери за општа употреба за сите видови сообраќај (ИНТЕРМОДАЛНИ). Технички услови и испитувања — — — — —	JUS Z.M8.008

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на контејнери од серијата 1 што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

1) Контејнери од серијата 1. Контејнери за воздушен транспорт. Технички услови и испитување — — — — —	JUS Z.M8.007
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за контејнери за транспорт на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/78).	

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/195
21 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1074.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ХАРТИЈА, КАРТОН, ЛЕПЕНКА И ЦЕЛУЛОЗА

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за хартија, картон, лепенка и целулоза што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Хартија за обработка на податоци. Непремачкана континуална хартија со граматура 40-90 g/m². Услови за квалитет — — — — —	JUS H.N6.200
2) Испитување на хартија и картон. Определување на pH - вредност на површината — — — — —	JUS H.N8.119
3) Целулоза во разблажени раствори. Определување на граничниот вискозитетен број. Метода со раствор на бакар (II) - етилендиамин (CED) — — — — —	JUS H.N8.167
4) Целулоза во разблажени раствори. Определување на граничниот вискозитетен број. Метода со раствор на комплексно железо (III) - натриум-тартарат (EWN mod NaCl) — — — — —	JUS H.N8.168
5) Целулоза. Определување на материјални раствори во дихлорметан — — — — —	JUS H.N8.182
6) Испитување на хартија и картон. Определување на хигроекспанзивност. Хигроекспанзивност до максимална релативна влажност 68% — — — — —	JUS H.N8.190

7) Испитување на хартија, картон и лепенка. Определување на својствата при затегање. Отпорност спрема кинење во „Z“ правец ————— JUS H.N8.216

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/196
21 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација
Вера Аврамовиќ, с. р.

1075.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард кој има следен назив и ознака:

Цевни spojки за пожарникарството.
Слепа spojка тип D, DN=25 mm — — — JUS M.B6.684
донесен со Решението за југословенските стандарди за противпожарна опрема („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/69).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/197
29 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1076.

Врз основа на член 57 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84, 59/86 и 20/89), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНИ ЕТАЛОНИ И МЕРИЛА ЧИЈ ПРЕГЛЕД МОЖЕ ДА ИМ СЕ ДОВЕРИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ

1. Во Наредбата за определување на работни еталони и мерила чиј преглед може да им се довери на организации на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/84 и 33/88), во точка 1 одредба под 1 по шестата алинеја се додава седма алинеја, која гласи:

„со дебелина на танките слоеви“

Во точка 2 одредба под 1, одредба под А по деветтата алинеја се додава десетта алинеја, која гласи:

„мерила со дебелина на танките слоеви.“

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02-2883
11 октомври 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали
м-р Милан Межек, с. р.

1077.

Врз основа на член 10 став 3 точка 5, член 15 став 1 точка 2 и член 80 став 1 точка 9 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/89), во согласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката монетарна политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/88, 40/89 и 60/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ НА ДАВАЊЕ РЕЕСКОНТНИ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ВО 1989 ГОДИНА

1. Во Одлуката за условите на давање реесконтни кредити на банките во 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/89, 41/89, 45/89, 55/89 и 63/89), во точка 6 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Реесконтни кредити од став 1 на одредбата под 10, 11 и 12 од оваа одлука, банките можат да користат и врз основа на состојбата на кредитите дадени непосредно на индивидуални земјоделски производители.“

Досегашниот став 4 станува став 5.

2. По точка 16 се додава нова точка 16а која гласи:
„16а. Основица за користење на реесконтните кредити од точка 6 став 4 на оваа одлука претставува и книговодствената состојба на кредитите што банките им ги даде непосредно на индивидуални земјоделски производители за намените и во роковите од точ. 14, 15 и 16 на оваа одлука.“

Под индивидуален земјоделски производител во смисла на оваа одлука се подразбира физичко лице кое во смисла на Законот за измени и дополненија на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/89), е утврдено како индивидуален земјоделски производител.

Кредитите од став 1 на оваа точка банките им ги даваат на индивидуални земјоделски производители врз основа на поседовен лист и договор за закуп на земјоделско земјиште, ако покрај сопствено земјиште обработува и земјиште во закуп, заверен од надлежниот орган на општината и друга документација со која се докажува кредитната способност на корисникот на кредитот.

Заради обезбедување контрола на користењето на реесконтни кредити од точка 16а на оваа одлука банките се должни најдоцна во рок до 30 дена од денот на отплатата на кредитот, да обезбедат од индивидуалните земјоделски производители како доказ фактура, потврда или друг документ дека земјоделско-прехранбените производи, за чие производство е користен кредитот се предадени во откуп или пренесени во залихи заради натамошно сопствено производство.“

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 111
26 октомври 1989 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер на Народната
банка на Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

1078.

Врз основа на член 6 од Општествениот договор за измени и дополненија на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распределбата на доходот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/89), Координациониот одбор за следење на спроведувањето на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распределбата на доходот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, објавува

ПОКАЗАТЕЛИ

ЗА ПРОСЕЧНИОТ МЕСЕЧЕН ЧИСТ ЛИЧЕН ДОХОД ПО РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА ПЕРИОДОТ ЈУНИ-АВГУСТ 1989 ГОДИНА

Просечниот личен доход по работник во стопанството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на републиките и на автономните покраини, за периодот јуни-август 1989 година изнесува:

	Динари
Социјалистичка Федеративна Република Југославија	4,698.496
СР Босна и Херцеговина	4,130.118
СР Македонија	3,076.993
СР Словенија	7,217.431
СР Србија	4,222.119
САП Војводина	4,665.751
САП Косово	2,768.880
СР Хрватска	5,027.541
СР Црна Гора	3,621.431

Бр. 2375/1
30 октомври 1989 година
Белград

Претседател
на Координациониот одбор,
д-р Марјан Рожић, с. р.

1079.

Врз основа на член 84 точ. 1 до 3 и точ. 5 до 7 и точка 9 од Законот за сметководството („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/89 и 35/89), Сојузниот завод за статистика утврдува

КОЕФИЦИЕНТИ

НА РАСТЕЖОТ НА ЦЕНИТЕ И КОЕФИЦИЕНТ НА РАСТЕЖОТ НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО СФРЈ

1. Месечниот коефициент на растежот на цените на производителите на индустриски производи во октомври во однос на септември 1989 година е 0,368.

2. Коефициентот на растежот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на октомври е 10,179.

3. Коефициентот на просечниот месечен растеж на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на октомври е 0,273.

4. Месечниот коефициент на растежот на цените на мало во октомври во однос на септември 1989 година е 0,456.

5. Коефициентот на растежот на цените на мало од почетокот на годината до крајот на октомври е 11,221.

6. Коефициентот на просечниот месечен растеж на цените на мало од почетокот на годината до крајот на октомври е 0,284.

7. Коефициентот на растежот на просекот на животните трошоци во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во периодот од почетокот на годината до крајот на октомври 1989 година во однос на просекот на

животните трошоци во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во 1988 година е 6,849.

Бр. 001-4142/1
3 ноември 1989 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
д-р Драгутин Груповиќ, с. р.

1080.

Врз основа на член 244 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора и Извршниот совет на САП Војводина склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА ПРАВОТО НА ПОВЛАСТЕН ПРЕВОЗ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАКАЈ НА СЛЕПИ ЛИЦА И НА НИВНИТЕ ПРИДРУЖНИЦИ

Член 1

Во Договорот за правото на повластен превоз во патничкиот сообраќај на слепи лица и на нивните придружници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 56/79 и 67/86) во член 1 став 1 по зборовите: „на лица заболени од дистрофија и сродни мускулни и невромускулни болести” се додаваат записка и зборовите: „како и на лица заболени од мултиплекс склероза”.

Во став 3 по зборовите: „на лице заболено од дистрофија и сродни мускулни и невромускулни болести” се додаваат зборовите: „и мултиплекс склероза”.

Член 2

Во член 3 по зборовите: „на лица заболени од дистрофија и сродни мускулни и невромускулни болести” се додаваат записка и зборовите: „како и на лица заболени од мултиплекс склероза”, а по зборовите: „лица заболени од дистрофија и сродни мускулни и невромускулни болести” се додаваат записка и зборовите: „како и на лица заболени од мултиплекс склероза”.

Член 3

Во член 4 по зборовите: „лицата заболени од дистрофија и сродни мускулни и невромускулни болести” се додаваат записка и зборовите: „како и на лица заболени од мултиплекс склероза”, по зборовите: „лица заболени од дистрофија и сродни мускулни и невромускулни болести” се додаваат записка и зборовите: „како и на лица заболени од мултиплекс склероза”, а по зборовите: „односно Сојузот на дистрофичарите на Југославија” се додаваат зборовите: „и Сојузот на друштвата на мултиплекс склероза на Југославија”.

Член 4

Овој договор се применува од 1 декември 1989 година.

Член 5

Овој договор е потпишан во седум идентични примероци кои се сметаат како автентични текстови.

Член 6

Овој договор влегува во сила кога ќе го потврдат собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини.

Член 7

Овој договор ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина
д-р Момир Мачановиќ, с. р.
член на Советот и претседател на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика

За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија
д-р Тито Беличаев, с. р.
потпретседател на Советот

За Извршниот совет на Собранието на СР Србија
д-р Драгиша Филимоновиќ, с. р.
член на Советот и претседател на Републичкиот комитет за здравје и социјална политика

За Извршниот совет на Соборот на СР Хрватска ИС-д-р Младен Радмиловиќ, с. р.
член на Советот и претседател на Републичкиот комитет за здравствена и социјална заштита

За извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора
д-р Илија Павловиќ, с. р.
заменик на претседателот на Републичкиот комитет за труд, здравство, боречко-инвалидска и социјална заштита

За Извршниот совет на Собранието на САП Војводина
Живорад Лалиќ, с. р.
член на Советот и претседател на Покраинскиот комитет за боречки и инвалидски прашања

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за определување на највисоките цени на нафтата и дериватите на нафта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/89) се поткрала долунаведената грешка, па се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА НАФТАТА И ДЕРИВАТИТЕ НА НАФТА

Во точка 2 под бројот 7.170,063 треба да стои по грешка испуштената ознака „Дин/kg“.

Од Секретаријатот за законодавството на Сојузниот извршен совет, Белград, 1 октомври 1989 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за начинот на формирањето на цените на деривати на нафта во прометот, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 65/89, се поткрала долнувадената грешка, па се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ДЕРИВАТИ НА НАФТА ВО ПРОМЕТОТ

Во точка 1 одредба под б) битумен за патишта (БИТ-200) наместо зборовите: „до 4,60%“ треба да стојат зборовите: „до 6,60%“.

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузниот извршен совет, Белград, 30 октомври 1989 година.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за енергетика и индустрија се назначува Јелена Јовиќ, порано помошник на претседателот на Сојузниот комитет за наука, технологија и информатика.

С. п. п. бр. 2487
4 октомври 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА

За помошник на сојузниот секретар за енергетика и индустрија се назначува д-р Сретен Спасиќ, досегашен помошник на сојузниот секретар за стопанство.

С. п. п. бр. 2488
4 октомври 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски се назначува Јанош Мајор, досегашен член на Извршниот совет на Собранието на САП Војводина и покраински секретар за сообраќај и врски.

С. п. п. бр. 2489
4 октомври 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

За помошник на сојузниот секретар за земјоделство се назначува д-р Душан Јаковлевиќ, порано помошник на претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство.

С. п. п. бр. 2490
4 октомври 1989 година
Белград

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

За помошник на сојузниот секретар за земјоделство се назначува Лука Радончиќ, порано помошник на претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство.

С. п. п. бр. 2491
4 октомври 1989 година
Белград

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

За помошник на сојузниот секретар за земјоделство се назначува Милан Простран, порано помошник на претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство.

С. п. п. бр. 2492
4 октомври 1989 година
Белград

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ

За помошник на директорот на Сојузната управа за

царини се назначува м-р Момир Јовановиќ, досегашен помошник на директорот на таа управа.

С. п. п. бр. 2493
4 октомври 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 236 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНОТО БИРО ЗА РАБОТИ НА ВРАБОТУВАЊЕТО

За директор на Сојузното биро за работи на вработувањето се назначува Ѓура Мајсторовиќ, досегашен шеф на Конзулатот на СФРЈ во Манхајм.

С. п. п. бр. 2494
4 октомври 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

За советник на сојузниот секретар за сообраќај и врски се назначува м-р Синиша Антонијевиќ, досегашен самостоен извршител за сообраќајна политика во Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски.

С. п. п. бр. 2495
4 октомври 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

За советник на сојузниот секретар за земјоделство се назначува д-р Вукашин Илиќ, порано советник на претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство.

С. п. п. бр. 2496
4 октомври 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/82, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ОДБРАНБЕНИ ПОДГОТОВКИ

Се назначува Благомир Мариќ, полковник во ЈНА, за помошник началник на Службата на Сојузниот извршен совет за одбранбени подготовки, досегашен раководител на Група во таа служба.

С. п. п. бр. 2498
4 октомври 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

За помошник на директорот на Сојузниот завод за статистика се назначува Бошко Вукадин, досегашен самостоен советник за системот на општествени сметки и стопански биланси во тој завод.

С. п. п. бр. 2499
4 октомври 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 236 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЛАВЕН СОЈУЗЕН ВОЗДУХОП-ЛОВЕН ИНСПЕКТОР

За главен сојузен воздухопловен инспектор се назначува Душан Мургашиќ, досегашен главен сојузен воздухопловен инспектор.

С. п. п. бр. 2509
12 октомври 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Се разрешува м-р Љубан Стјепановиќ, од должноста помошник на директорот на Сојузниот завод за статистика

С. п. п. бр. 2510
4 октомври 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
1039. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за проблематиката на инфлацијата	1665
1040. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за условите, критериумите, начинот и постапката за користење и враќање на средствата од стоковните кредити по бенифицирани услови што се одобрени со Меморандумот за согласноста помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Италија, потпишан на 29 јануари 1988 година	1666
1041. Уредба за дополнение на Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци	1666
1042. Одлука за денот и моментот на преминување на летно сметање на времето и денот и моментот на поместување на средноевропското зонско време во 1990 година	1666
1043. Одлука за измени на Одлуката за надоместите за учество на седници на членовите на стручните совети и на други истакнати научни и стручни работници што учествуваат во работата на стручните совети	1667
1044. Наредба за утврдување на месечните парични износи на личната инвалиднина, смејната инвалиднина и на зголемената семејна инвалиднина, на додатокот за неа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток во 1989 година	1667
1045. Наредба за утврдување на височината на постојаното месечно парично примање во 1989 година	1667
1046. Наредба за утврдување на височината на основот за определување на постојаното месечно парично примање во 1989 година	1668
1047. Наредба за утврдување на основот за определување на боречкиот додаток во 1989 година	1668
1048. Правилник за задолжително атестирање на заштитни ремени и за условите што мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд овластени за атестирање на тие производи	1668
1049. Правилник за задолжително атестирање на качувалки за дрвени столбови за водови и за условите што мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд овластени за атестирање на тие производи	1669
1050. Правилник за југословенските стандарди за високонапонски испитувања	1670
1051. Правилник за југословенскиот стандард за легирано леано железо	1670
1052. Правилник за југословенскиот стандард за акустика во зградарството	1670
1053. Правилник за југословенскиот стандард за легури на цинк за леење	1671
1054. Правилник за југословенските стандарди за индустриски лабораториски сита	1671

	Страна		Страна
1055. Правилник за југословенскиот стандард за огноотпорни материјали — — — — —	1672	1071. Правилник за југословенскиот стандард за чисти хемикалии — — — — —	1677
1056. Правилник за југословенскиот стандард за методи на хемиски испитувања на железни руди — — — — —	1672	1072. Правилник за југословенските стандарди за пневматици — — — — —	1677
1057. Правилник за југословенските стандарди за стакло — — — — —	1672	1073. Правилник за југословенските стандарди за контејнери од серијата I — — — — —	1678
1058. Правилник за југословенските стандарди за радиокомуникации — — — — —	1673	1074. Правилник за југословенските стандарди за хартија, картон, лепенка и целулоза — — —	1678
1059. Правилник за југословенскиот стандард за природен камен — — — — —	1673	1075. Правилник за престанок на важењето на југословенскиот стандард за противпожарна опрема — — — — —	1679
1060. Правилник за југословенскиот стандард за профилирани елементи произведени со кршење на камен — — — — —	1673	1076. Наредба за дополнување на Наредбата за определување на работни еталони и мерила чиј преглед може да им се довери на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници — — — — —	1679
1061. Правилник за југословенските стандарди за методи за хемиски испитувања на рудите на алуминиум — — — — —	1674	1077. Одлука за дополнување на Одлуката за условите за давање на реесконтни кредити на банките во 1989 година — — — — —	1679
1062. Правилник за југословенските стандарди за печатени кола — — — — —	1674	1078. Показатели за просечниот месечен чист личен доход по работник во стопанството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на републиките и автономните покраини за периодот јуни-август 1989 година — — —	1680
1063. Правилник за југословенските стандарди за завршни работи во градежништвото — — —	1674	1079. Коефициенти на растежот на цените и коефициент на растежот на животните трошоци во СФРЈ — — — — —	1680
1064. Правилник за југословенскиот стандард за битуменска лента за заварување — — — — —	1675	1080. Договор за измени и дополненија на Договорот за правото на повластен превоз во патничкиот сообраќај на слепи лица и на нивните придружници — — — — —	1680
1065. Правилник за југословенскиот стандард за основи на проектирање на градежни конструкции — — — — —	1675	Исправка на Одлуката за начинот на формирањето на цените на деривати на нафта во прометот —	1681
1066. Правилник за југословенскиот стандард за руди и концентрати — — — — —	1675	Исправка на Одлуката за определување на највисоките цени на нафтата и дериватите на нафта —	1681
1067. Правилник за југословенскиот стандард за обработка на информации — — — — —	1676	Назначувања и резрешувања — — — — —	1681
1068. Правилник за југословенскиот стандард за заштита од корозија — — — — —	1676		
1069. Правилник за југословенските стандарди за рачен алат — — — — —	1676		
1070. Правилник за југословенскиот стандард за друмски возила — — — — —	1677		